



НАРОДОТ

ПРОТИВ "ТЕАТАРОТ" ВО СОБРАНИЕТО

Полицијата по втор пат интервенира, односно примени сила, но сега кај Облешево, чии граѓани ја бранеа својата Општина.

Здружената опозиција е задоволна од митингот кој се одржа пред Собранието и најави други облици на отпор, со цел да се повлече контроверзниот Предлог-закон за новата територијална организација на локалната самоуправа.

Пишуваат:
Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

На 26 јули 2004 година, во Скопје се случи голем политички земјо трес, кој не го предизвикаа природата и сеизмичките поместувања, туку гневот што македонскиот народ го чувствува против новата локална те-

риторијална поделба на земјава. Местото на настанот, Собранието на Република Македонија, беше под силно полициско обезбедување, односно не можеше ни пиле да пролета. Но, и покрај невидените мерки за безбедност, сепак народниот протест мина мирно и без инциденти. Иако неколку дена пред тоа во Струга дојде до жесток судир меѓу македонската по-

лиција и стружани, кои иритирани од присуството на "персоната нонграта", министерот за одбрана Владо Бучковски во градот, излегоа на улица за да го изразат своето незадоволство против новиот лик на Општината, кон која власта (СДСМ, ЛДП и ДУИ) сакаат механички да припојат неколку албански рурални општини.

Иронијата за да биде уште поголема, истиот ден кога се одржа митингот во Скопје, народните избраници бурно ја почнаа расправата по пакетот закони за децентрализација, меѓу кои најмногу негодување предизвикува новиот Предлог-закон за територијална организација на локалната самоуправа.

ПОРАКИ

Протестот на опозиционите партии и на здруженијата на граѓани пред Собранието на Република Македонија покажа самоосвестување на македонскиот народ.

- "Ние сме за децентрализација и доследно спроведување на Рамковниот договор, за влез на Македонија во ЕУ и во НАТО, за економски реформи и за соживот со Албанците, но не со загрозување на Република Македонија", рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Тој ја повика власта да го повлече предлогот за нови општински граници и да не го игнорира мислењето на граѓаните, на екпертите и на

сите политички субјекти кои не се дел од владината коалиција.

- "Се собравме да кажеме НЕ за територијалната поделба што ни ја нудат, НЕ на политиката што ја води власта во последните две години, НЕ на економската пропаст и на тоталитаризмот и на апсолутизмот, и над сè НЕ за тргувањето со националните и државните интереси на Македонија", потенцира Груевски.

Лидерот на ЛП, Стојан Андов, истакна дека група политичари од власта го занемарува мислењето на народот што е изразено на многубројните референдуми.

Тој го обвини Бранко Црвенковски дека својата посета на Брисел и средбите со претставниците на меѓународната заедница ги користат, како што посочи, за да ги клевети своите граѓани и опозицијата.

- "Бранко ја дувна во Брисел. Како граѓанин на оваа земја сум засрамен од претседателот на оваа држава и сите сме засрамени што тој не објасни во Брисел како го направил пазарот", изјави Андов.

Претседателот на СМК, Тодор Петров, истакна:

- "Единствена шанса да се сочува унитарноста на државата и да ја спречиме нејзината поделба е референдумот за неменување на општинските граници. Сите заедно и обединети треба да свртиме нова страница, да се обединиме и да се помориме за заштита на државата и нејзино име".

- "Се собравме за да испратиме порака до меѓународната заедница, до цртачите на карти и до сите кои сакаат да ја делат територијата на Македонија, дека сакаме да ја сочуваме како

унитарна, независна и суверена држава. Сакаме да живееме со сите народи како што било отсекогаш во минатото, сакаме децентрализација на власта, но не територијална поделба на државата", истакна лидерот на Социјалистичката партија, Љубисав Иванов - Синго.

- "Најважната одлука што треба да ја донесеме на овој собир е дека нема поделби, дека ќе живееме заедно во слободна и унитарна Македонија", изјави лидерот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов.

Тој го повика претседателот Црвенковски да дојде сам или во придружба на Ахмети со цел, како што рече, да му објасни на народот зошто ја дели државата.

- "Дали тоа е цената што сите ние треба да ја платиме за тој да биде претседател на поделена Македонија", рече Трајанов.

Спомнувајќи ги случувањата во Струга, Трајанов, ѝ порача на Владата да не применува сила врз сопствениот народ, додавајќи дека "стапот има две страни".

Лидерот на ДА, Васил Тупурковски, истакна дека сите граѓани треба заеднички да го одбранат суверенитетот и интегритетот на Македонија.

- "Македонскиот народ ниту е вандалски, ниту криминален, тој е свесен за своите вредности, има високоразвиени национални чувства. Ние сме за децентрализација, но не сме за територијална организација во која се применуваат етничките критериуми и во којашто се цртаат граници, кои подоцна заради одредени околности, геополитички и други коишто владеат на Балканот, можат да бидат причина за поделба на РМ", додаде Тупурковски.

Никола Кљусев истакна дека никој од учесниците на протестот и оние што го поддржуваат не е против децентрализацијата, но е против, тоа да се прави со учени и со политички притисоци.

- "Процесот за децентрализација треба да се базира врз објективни критериуми и со почитување на мислењето на експертите", порача Кљусев.

СУМИРАЊЕ

Додека "земјава гори", македонскиот народ протестира на улица, а Собранието расправа за контроверзниот пакет закони за децентрализација, претседателот Бранко Црвенковски беше во Брисел, по "инструкции - советување". На оваа тема тој разговараше со високиот претставник на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Хавиер Солана, и со генералниот секретар на НАТО, Јаап де Хоп Шефер.

- "Го уверив претседателот Црвенковски во целосната поддршка на Европската унија на напорите на Владата во поглед на усвојува-



њето на законите за децентрализација. Уште еднаш, ги повикувам политичките партии да го обезбедат усвојувањето на оваа легислатива во Собранието, која





е клучна за земјата и за нејзиниот прогрес кон европската интеграција. Убеден сум дека со тоа земјата ќе биде посилна, подобра и пообединета", истакна Солана.

Во меѓувреме, се сумираат резултатите од струшките настани, во кои: четириесетина беа повредени, демонстрирана е зградата на СДСМ во овој град, а околу 200 лица се приведени. Полицијата ги растера демонстрантите со шок-бомби, гумени куршуми и други сред-

Бранко Црвенковски, струшките настани ги оцени како вандализам.

- "Јас сум убеден дека зад таквото однесување не стојат граѓаните на Струга, оние чесните, бидејќи не верувам дека некој од нив, без разлика на нивото на незадоволството што кај нив преовладува, ќе излезе на протест земајќи од дома молотов коктел. Сакам да упатам порака до сите наши граѓани, во една ваква ситуација да ја задржат присебноста, да се однесуваат разумно, мирно, достоинствено, да не се дозволи, евентуално, некои фактори кои посакуваат нова дестабилизација и да ги вратат назад во 2001 година", изјави Црвенковски.



ства, за да го извлече министерот за одбрана, Владо Бучковски, кој во струшката подружница на СДСМ, беше опколен од револтираната толпа. Бучковски беше под седумчасовен обрач од неколку илјади стружани, иако претходно беше предупреден дека е непожелен во градот. Овој настан министерот за одбрана го окарактеризира како: "обид за линч и за државен удар, зад кој стои опозицијата".

- "Тоа беше демонстрација на сурова борба за власт, која требаше да ја изврши група криминалци од ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Народна партија. Битно е да се види дали Груевски стои зад ова, а таму ќе се најдат и другите поттикнувачи со кои се бори за лидерство. Тој треба да излезе од шинелот на Љубчо Георгиевски", изјави Бучковски.

Шефот на државата,

Пратеничката на СДСМ од Струга, Цветле Јаневска, вели дека немилите настани се случиле стихийно, без претходно некој да ги организира.

- "Долго време стружани се држеа во состојба топлоладно. Тоа доведе до ерупција на акумулираната негативна енергија. Струга е мултиетничка и културна средина. Тоа требаше Владата да го земе предвид", рече Јаневска.

- "Најенергично ја осудувам и згрозен сум од начинот на практикување на власта, која нема елементарен слух за расположението на граѓаните. Референдумот е најдобро решение. Власта треба сериозно да се преиспита за политичките мерки и за интересите на граѓаните, наместо да се доведе во ситуација да решава проблеми со употреба на сила", изјави пратеникот Трифун Костовски, кој деновиве е под голем "даночен притисок на власта".

Ернат Фејзулаху вели де-



ка ДПА предупредувала дека ќе се случуваат немиле настани поради новите општински граници, бидејќи тие се во спротивност со волјата на народот.

- "Предлогот за територијалната поделба е вештачка творба. Не е во духот на Рамковниот договор. СДСМ И ДУИ се грижат за теснопартистките интереси, а не за граѓаните. Настаните во Струга можат да доведат до поголема радикализација на состојбите во државата", додаде Фејзулаху.

Градоначалникот на Скопје, Ристо Пенев, кој по подолго време се појави во јавноста, го осуди инцидентот во Струга и апелира граѓаните мирно да протестираат.

- "Тоа е немил настан. Насилството не не води никаде. Апелирам до сите луѓе, со разум и со мирни протести да го изразуваат своето незадоволство. Референдумот нема да ја одведе Македонија во вистински правец. Јасно е дека наша главна цел е вклучување во ЕУ, а таму ќе стигнеме со имплементира-



њето на Рамковниот договор", изјави Пенев.

Опозициониот блок партии е подготвен да продолжи со протестите и со трибините како форма на притисок врз власта за да се откаже од спорниот закон. Но, доколку не преовлада разумот кај пратениците, кои во зградата на законодавниот дом расправаат по

предложениот Закон и се навредуваат, на денот кога ќе се гласа за него можна е блокада на Собранието. Засега власта, односно коалиционите партнери тврдоглаво стојат на своите ставови и сакаат да го протнат Предлогот, иако аргументите се на страната на народот, кој се обидува да го спречи "театарот во Собранието".

